



## Estonian (eesti)

### Sissejuhatavad riitused

Risti märk

Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen

Tervitus

Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, ja Jumala armastus, ja Püha Vaimu osadus Ole sinuga kõigiga.

Ja oma vaimuga.

Penitentsiaalne tegevus

Vennad (vennad ja õed), tunnistame oma patte, Ja nii valmistage end pühade saladuste tähistamiseks ette.

Tunnistan köigevägevale Jumalale Ja teile, mu vennad ja õed, et mul on väga pattu teinud, minu mõtetes ja sõnades, selles, mida ma olen teinud ja selles, mida ma pole suutnud teha, Minu süü läbi Minu süü läbi minu köige raskema süü kaudu; seetõttu küsin õnnistatud Mary alati-virgin, kõik inglid ja pühakud, Ja sina, mu vennad ja õed, palvetada minu eest Issanda poole, meie Jumala eest.

Kas köikvõimas Jumal halastab meid, Andke meile oma patud, ja viige meid igavesesse ellu.

## Macedonian (македонски јазик)

### Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и на Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ  
Исус Христос, и loveубовта кон  
Бога, и причест на Светиот Дух  
Биди со сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги признаеме нашите гревови, И така се подгответиме да ги славиме светите мистерии.

Јас признавам на Семоќниот Бог  
И за тебе, моите браќа и сестри,  
дека многу згрешив, Во моите  
мисли и според моите зборови, во  
она што го направив и во она што  
не успеав да го направам, Преку  
моја вина, Преку моја вина, Преку  
мојата најтешка вина; Затоа ја  
прашувам благословена Марија  
постојано девственото, сите  
ангели и светци, И вие, моите  
браќа и сестри, Да се молиш за  
мене на Господ нашиот Бог.

Нека семоќниот Бог нека се  
смилава на нас, Простете ни ги  
нашите гревови, И доведете нè  
во вечен живот.

## Estonian (eesti)

Aamen

Kyrie

**Issand, halasta.**

Issand, halasta.

**Kristus, halasta.**

Kristus, halasta.

**Issand, halasta.**

Issand, halasta.

Gloria

Au Jumalale kõrgeimasse, ja maa  
peal rahu hea tahtega  
inimestele. Kiidame sind, Me  
õnnistame sind, Me jumaldame  
sind, Me ülistame sind, Täname  
teid suurepärase hiilguse eest,  
Issand Jumal, taevane kuningas,  
Oo, jumal, kõikvõimas isa. Issand  
Jeesus Kristus, ainult sündinud  
Poeg, Issand Jumal, Jumala talle,  
Isa Poeg, Sa võtad ära maailma  
patud, halasta meie peale; Sa  
võtad ära maailma patud, saada  
meie palve; Istub isa paremas  
käes, Halasta meie peale. Teie  
jaoks üks on püha, sina üksi  
olete Issand, Teie üksi olete kõige  
kõrgem, Jeesus Kristus, Püha  
Vaimuga, Jumala hiilguses Isa.  
Aamen.

Koguma

**Palvetagem.**

Aamen.

**Sõna liturgia**

Esimene lugemine

Issanda sõna.

Tänu Jumalale.

## Macedonian (македонски јазик)

Амин

Кири

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

**Христе, помилуј.**

Христе, помилуј.

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

Глорија

Слава на Бога во висините, а на  
земјата мир на луѓето со добра  
волја. Ве фалиме, те  
благословуваме, те обожаваме,  
те величаме, Ви благодариме за  
вашата голема слава, Господи  
Боже, Цар небесен, О Боже,  
семоќен Татко. Господ Иисус  
Христос, Еднороден Син,  
Господи Боже, Јагне Божјо, Сине  
на Отецот, ти ги земаш  
гревовите на светот, помилуј нè;  
ти ги земаш гревовите на светот,  
прими ја нашата молитва; седиш  
од десната страна на Отецот,  
смиствуј се на нас. Зашто само ти  
си Светецот, само ти си Господ,  
само ти си Севишен, Иисус  
Христос, со Светиот Дух, во слава  
на Бога Отецот. Амин.

Собери

**Да се молиме.**

Амин.

**Литургија на зборот**

Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

### Estonian (eesti)

Vastutus psalm

Teine lugemine

Issanda sõna.

Tänu Jumalale.

Kirikulaul

**Issand olgu sinuga.**

Ja oma vaimuga.

**Püha evangeeliumi lugemine  
vastavalt N.**

Au teile, Issand

**Issanda evangeelium.**

Kiitus teile, Issand Jeesus Kristus.

Usu eriala

Ma usun ühte jumalasse,  
Kõigeväeline isa, taeva ja maa  
tegija, Kõigist nähtavatest ja  
nähtamatutest. Ma usun ühte  
Issanda Jeesusesse Kristusesse,  
Jumala ainus sündinud poeg,  
sündinud isast enne igas  
vanuses. Jumal Jumalast, Valgus  
valgust, tõeline Jumal tõelisest  
Jumalast, Sündinud, mitte  
tehtud, konsubstanciaalne isaga;  
Tema kaudu tehti kõik asjad.  
Meie jaoks ja meie päästmiseks  
tuli ta taevast alla, ja Püha Vaimu  
poolt oli Neitsi Maarja  
kehastunud, ja sai meheks. Meie  
pärast risti lõödi ta Pontius  
Pilaatuse all, Ta kannatas surma  
ja maeti, ja tõusis jäalle kolmandal  
päeval vastavalt pühakirjadele.  
Ta tõusis taevasse ja istub isa  
paremas käes. Ta tuleb uuesti  
hiilguses elavate ja surnute  
hindamiseks ja tema kuningriigil

### Macedonian (македонски јазик)

Одговорски псалм

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Читање од светото Евангелие  
според Н.**

Слава ти, Господи

**Евангелието Господово.**

Фала ти Господи Исусе Христе.

Професија на вера

Јас верувам во еден Бог,  
Семоќниот Отец, творец на  
небото и земјата, на сите нешта  
видливи и невидливи. Јас  
верувам во еден Господ Иисус  
Христос, Единородниот Син  
Божји, роден од Отецот пред  
сите векови. Бог од Бога,  
Светлина од светлина,  
вистинскиот Бог од вистинскиот  
Бог, роден, не создаден,  
истосуштински со Отецот; преку  
него се создаде сè. За нас луѓето  
и за нашето спасение слезе од  
небото, и преку Светиот Дух се  
воплоти од Дева Марија, и стана  
човек. Заради нас беше распнат  
под Понтиј Пилат, претрпе смрт и  
беше погребан, и воскресна на  
третиот ден во согласност со  
Светото писмо. Тој се вознесе на  
небото и седи од десната страна  
на Отецот. Тој повторно ќе дојде  
во слава да им суди на живите и

### Estonian (eesti)

pole lõppu. Ma usun Püha Vaimu, Issandasse, elu andjasse, kes läheb isalt ja pojalt, Keda koos isa ja pojaga jumaldatakse ja ülistatakse, kes on prohvetite kaudu rääkinud. Ma usun ühte, püha, katoliiklikku ja apostlikku kirikusse. Tunnistan pattude andestuse jaoks ühte ristimist ja ootan surnute ülestõusmist ja tulevase maailma elu. Aamen.

### Kodune

### Universaalne palve

**Palvetame Issanda poole.**  
Issand, kuule meie palvet.

### Armulaua liturgia

### Rünnak

Õnnistatud ole alati Jumal.

**Palvetage, vennad (vennad ja õed), et minu ohver ja sinu oma võib olla Jumalale vastuvõetav,**  
**Kõigeväeline isa.**

Las Issand aktsepteerib ohverdamist teie kätes Tema nime kiituse ja au eest, Meie heaks ja kogu tema püha kiriku hüve.

Aamen.

### Armulaua palve

**Issand olgu sinuga.**

### Macedonian (македонски јазик)

мртвите и неговото царство нема да има край. Верувам во Светиот Дух, Господ, Животодавецот, кој произлегува од Отецот и Синот, кој со Отецот и Синот се обожава и прославува, кој зборувал преку пророците. Верувам во една, света, соборна и апостолска црква. Исповедам едно Крштение за простување на гревовите и со нетрпение го очекувам воскресението на мртвите и животот на светот што доаѓа.

Амин.

### Хомили

### Универзална молитва

**Му се молиме на Господа.**  
Господи, слушни ја нашата молитва.

### Литургија на Евхаристијата

### Понуда

Нека е благословен Бог засекогаш.

**Молете се, браќа (браќа и сестри), дека мојата и твојата жртва може да биде прифатливо за Бога, семоќниот Отец.**

Нека Господ ја прифати жртвата од вашите раце за пофалба и слава на неговото име, за наше добро и доброто на целата негова света Црква.

Амин.

### Евхаристиска молитва

**Господ нека биде со вас.**

## Estonian (eesti)

Ja oma vaimuga.

**Tõstke oma süda üles.**

Tõstame nad üles Issanda juurde.

**Tänu tänan Issandat oma Jumalat.**

See on õige ja õiglane.

Püha, püha, püha Issand võõrustajate Jumal. Taivas ja maa on teie au täis. Hosanna kõige kõrgemas. Õnnistatud on see, kes tuleb Issanda nimel. Hosanna kõige kõrgemas.

**Usu müsteerium.**

Kuulutame teie surma, Issand, ja tunnistage oma ülestõusmist Kuni sa jälle tuled. Või: Kui sööme seda leiba ja joote seda tassi, Kuulutame teie surma, Issand, Kuni sa jälle tuled. Või: Päästa meid, maailma Päästja, Sest teie risti ja ülestõusmise Olete meid vabaks lasknud.

Aamen.

**Osadusriitus**

**Päästja kä sul ja moodustatud jumaliku õpetuse abil, julgeme öelda:**

Meie Isa, kes sa oled taivas, Pühitsetud olgu sinu nimi; su kuningriik tuleb, Sinu tehakse Maal, nagu see on taivas. Andke meile sel päeval oma igapäevane leib, ja anna meile andeks oma üleastumised, kui me andestame neile, kes meid ületavad; ja viige

## Macedonian (македонски јазик)

И со твојот дух.

**Подигнете ги вашите срца.**

Ги креваме до Господа.

**Да Му благодариме на Господа, нашиот Бог.**

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже Саваот. Небото и земјата се полни со твојата слава. Осана во највисокото. Блажен е оној што доаѓа во името Господово. Осана во највисокото.

**Тајната на верата.**

Ја објавуваме твојата смрт, Господи, и исповедај го своето воскресение додека не дојдеш повторно. Или: Кога ќе го јадеме овој леб и ќе ја пиеме оваа чаша, ја објавуваме твојата смрт, Господи, додека не дојдеш повторно. Или: Спаси нè, Спасителу на светот, зашто со Твојот Крст и Воскресение не ослободивте.

Амин.

**Обред на причест**

**По заповед на Спасителот и формирани од божествено учење, се осмелуваме да кажеме:**

Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името твое; да дојде твоето царство, нека биде волјата твоја на земјата како што е на небото. Дај ни го овој ден нашиот секојдневен леб, и прости ни ги нашите гревови, како што им простуваме на оние што ни згрешуваат; и не

### Estonian (eesti)

meid mitte kiusatusse, kuid  
päästa meid kurjusest.

**Vabastage meid, Issand, me**  
**palvetame, igast kurjusest,**  
**Andke meie päevil armulikult**  
**rahu, et teie halastuse abiga, Me**  
**võime olla alati pattudest vabad**  
**ja igasuguse häda eest, Kui**  
**ootame õnnistatud lootust ja**  
**meie Päästja Jeesuse Kristuse**  
**tulek.**

Kuningriigi jaoks, jõud ja au on  
teie oma Nüüd ja igavesti.

**Issand Jeesus Kristus, kes ütles**  
**teie apostlitele: Rahu jätan sulle,**  
**mu rahu annan sulle, mitte meie**  
**pattudele, Aga teie kiriku usu**  
**kohta ja andke armulikult talle**  
**rahu ja ühtsust vastavalt teie**  
**tahtele. Kes elavad ja valitsevad**  
**igavesti.**

Aamen.

**Issanda rahu olgu teiega alati.**

Ja oma vaimuga.

**Pakume üksteisele rahu märki.**

Jumala talleke, sa võtad ära  
maailma patud, Halasta meie  
peale. Jumala talleke, sa võtad  
ära maailma patud, Halasta meie  
peale. Jumala talleke, sa võtad  
ära maailma patud, Andke meile  
rahu.

**Vaata Jumala talle, Vaata, see,**  
**kes võtab ära maailma patud.**

### Macedonian (македонски јазик)

воведувај нè во искушение, но  
избави нè од злoto.

**Избави нè, Господи, се молиме,**  
**од секое зло, милостиво дарувај**  
**мир во нашите денови, дека, со**  
**помош на твојата милост, можеби**  
**секогаш ќе бидеме ослободени**  
**од гревот и безбеден од секаква**  
**неволја, додека ја чекаме**  
**блажената надеж и доаѓањето**  
**на нашиот Спасител, Исус**  
**Христос.**

За царството, моќта и славата се  
твои сега и засекогаш.

**Господи Иисусе Христе, Кој им**  
**рече на твоите апостоли: Мир ти**  
**оставам, мој мир ти давам, не**  
**гледај на нашите гревови, туку**  
**врз верата на вашата Црква, и**  
**милосрдно дај ѝ мир и единство**  
**во согласност со вашата волја.**  
**Кои живеат и царуваат во вечни**  
**векови.**

Амин.

**Мирот Господов да биде со вас**  
**секогаш.**

И со твојот дух.

**Да си го понудиме знакот на**  
**мирот.**

Јагне Божјо, ти ги земаш  
гревовите на светот, смиствувај се  
на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш  
гревовите на светот, смиSTRUвај се  
на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш  
гревовите на светот, дај ни мир.

**Еве го Јагнето Божјо, ете го оној**  
**кој ги зема гревовите на светот.**

## Estonian (eesti)

Õnnistatud on need, mis kutsuti talle õhtusöögile.

Issand, ma pole vääriline et peaksite sisenema minu katuse alla, Kuid öelge ainult sõna ja mu hing saab terveks.

Kristuse keha (veri).

Aamen.

Palvetagem.

Aamen.

## Lõplikud riitused

### Õnnistus

Issand olgu sinuga.

Ja oma vaimuga.

Võib kõikvõimas Jumal teid õnnistada, Isa ja poeg ja Püha Vaim.

Aamen.

### Vallandamine

Minge edasi, mass on lõppenud.

Või: minge ja teatage Issanda evangeeliumi. Või: minge rahus, ülistades Issandat oma elu järgi. Või: minge rahus.

Tänu Jumalale.

## Macedonian (македонски јазик)

Блажени се повиканите на вечерата на Јагнето.

Господи, не сум достоен дека треба да влезеш под мојот покрив, туку само кажи го зборот и мојата душа ќе оздрави.

Телото (Крвта) Христово.

Амин.

Да се молиме.

Амин.

## Заклучни обреди

### Благослов

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Семоќниот Бог нека ве благослови, Отецот и Синот и Светиот Дух.

Амин.

### Отпуштање

Одете напред, мисата е завршена. Или: Оди и објави го Евангелието Господово. Или: Оди во мир, славејќи Го Господа со својот живот. Или: Оди во мир. Фала му на Бога.